



Воведување на електронски услуги на ФЗОМ

Стратешки развојна цел на Фондот за здравствено осигурување на Македонија е примена на информационо-комуникациската технологија во деловните процеси од целокупниот здравствен систем.

Фондот за здравствено осигурување на Македонија во минатото континуирано работеше на имплементација на повеќе проекти за осовременување на својот информационален систем. Во таа насока, имплементиравме проект за воведување на електронски услуги за осигурениците, фирмите и здравствените установи или поточно софтверско решение за web портал.



Со софтверското решение за web портал се обезбедени електронски услуги за физички и правни лица во Република Македонија, приватни државни фирми и компании како и за вработените во здравствените установи кои имаат склучено Договор со Фондот.

Со воведувањето на електронските услуги е овозможено:


1. Осигурениците на Фондот нема да имаат потреба да ги подигнуваат сините картони и да доаѓаат на шалтерите на Фондот – електронска проверка на статусот на осигурување за себе и членовите осигурани преку нив до 14 годишна возраст.
2. Овластените лица ќе може да ги пријавуваат или одјавуваат вработените во нивните фирми (и членовите на нивните семејства) во здравствено осигурување преку интернет со користење на дигитални потписи (без да доаѓаат во подрачните служби на Фондот)
3. Матичните лекари ќе можат електронски да ги пријавуваат новите пациенти
4. Осигурениците може да вршат избор и промена на избран матичен лекар електронски кај матичните лекари, без да се доставуваат пополнетите



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web: www.fzo.org.mk

хартиени ИЛ обрасци во подрачните служби на Фондот со што самиот избор би се олеснил



Со воведувањето на електронските услуги ќе се овозможи постепено укинување на хартиената достава на документите како од осигурениците, фирмите и здравствените установи до Фондот и обратно.

Фондот во иднина е во план да овозможи електронски услуги и за останатите услугите кои во моментот ги нуди на осигурениците, фирмите и здравствените установи на шалтерите во подрачните служби.

Со почит,
ФЗОМ